

Врз основа на член 97 став 1 и 2 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Државната комисијата за жалби по јавни набавки, вон седница го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
за исправка на Решение бр.08-32/7 од 24.01.2018 година

1. СЕ ВРШИ исправка на Решението бр.08-32/7 од 24.01.2018 година со тоа што на страна 8, пасус 1, текстот: „Државната комисија постапувајќи по жалбата и жалбените наводи, одговорот на жалбата како и по службена должност согласно член 211 од Законот за јавните набавки, а врз основа на доказите приложени во предметот од спроведената постапка за доделување договор за јавна набавка, утврди дека жалбата е неоснована.“ се менува и ќе гласи:

„Државната комисија постапувајќи по жалбата и жалбените наводи, одговорот на жалбата како и по службена должност согласно член 211 од Законот за јавните набавки, а врз основа на доказите приложени во предметот од спроведената постапка за доделување договор за јавна набавка, утврди дека жалбата е основана.“.

2. Во останатиот дел Решението бр.08-32/7 од 24.01.2018 година останува неизменето.

3. Ова Решение е составен дел на Решението бр.08-32/7 од 24.01.2018 година.

Образложение

Државната комисија за жалби по јавни набавки по поднесена жалба од економскиот оператор „СПРИНТ СОЛУШНС“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-168/1 од 05.01.2018 година, донесена по Огласот со Барање за прибирање на понуди бр.32/2017 за набавка на стоки – тонери, на договорниот орган Министерство за животна средина и просторно планирање, донесе Решение бр.08-32/7 од 24.01.2018 година, со кое ја уважи жалбата, ја укина Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-168/1 од 05.01.2018 година и предметот го врати на повторно постапување и одлучување.

По доставување на решението на странките во постапката, Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека е сторен пропуст при изработката на истото.

Предвид на изложеното се одлучи како во диспозитивот.

Бр.08-32/10
07.02.2018 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова

Доставено до:

- Архива,
- Адвокат Семра Ламче Хоџа, ул. „Ферид Мурати“ бр.30/5-1, Скопје
- Министерство за животна средина и просторно планирање, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје